

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG КОМУНИКАТОР

Samsung D550 е трибандов телефон со единствен дизајн, што овозможило неговата QWERTY тастатура да може да се ротира и да се користи во хоризонтална положба. Овој телефон поддржува Blackberry Push



Email сервис, има вградена камера со резолуција од 1.3 мегапиксели, меморијата може да се прошири со TransFlash мемориската картичка. Поддржува репродукција на MP3/AAC/AAC+ фајлови, неговиот екран може да се прикаже до 262.144 бои и резолуција 320x240 пиксели.

MOTOROLA ROKR E1

Apple и Motorola го пуштија во продажба долго најавуваниот iTunes телефон - Motorola ROKR E1. Со капацитет на меморија од 512 MB и Apple iTunes софтверот, како кај iPod музичките плеери, и напредна стерео технологија со 3D stereo surround звук, музичките фанови можат навистина да се препуштат на уживањето.



Технички карактеристики:
- димензии: 108 x 46 x 20.5 мм
- тежина: 107 гр
- дисплеј: TFT, 256.000 бои, 176 x 220 пиксели, 8 реда
- камера: VGA, 640x480 пиксели, видео Bluetooth, MPEG4/MP3 плеер; JAVA MIDP 2.0; WAP 2.0; USB порт.

МОБИЛНИ НА ГОРИВО

Неодамна "Toshiba" ја запозна јавноста со своите нови прототипови на мобилни телефони, кои значително повеќе траат од досегашните модели.

Новите мобилни телефони користат висококонцентриран метанол како гориво и ја зголемуваат употребливоста на мобилните за цели 35 часа. Горивото за мобилниот телефон се складира во "кутивче" големо колку една мастика за цвакање.

За системи со тврд диск "горивото" е складирано во единица голема колку човечка дланка, а обезбедува 60 часа работа (игра) со едно полнење.

Комерцијалното претставување на овие модели, "Toshiba" сака да го направи во 2007 година.



LEXMARK P450

"Lexmark" ја претстави новата играчка за сопствениците на дигиталните фотоапарати, со неколку интересни можности. Се работи за Inkjet принтер во боја, со резолуција 4800x1200 dpi, со вграден екран во боја со големина од 2.4" за преглед на слики и подготовка за притање. Како најзанимлива можност се појавува вг-



радениот CD пишуваач, па фотографиите може директно да ги внесе во CD медија. Иако поддржува неколку мемориски картички CompactFlash I & II, SmartMedia Card, Sony Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Card, MMC, xD Card, Sony Memory Stick Duo Pro, уредот не поддржува притање од нив. Интересна и ограничена играчка.